



Скопје, 31/05/2018, бр.08-3759/2

СПРОВЕДЕНИ КОНТРОЛИ ВО ДЕЛОТ НА ФИСКАЛИЗАЦИЈА И РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИТЕ ПЛАЌАЊА

И покрај тоа што контролата на работењето на даночните обврзници во делот на фискализација и регистрирање на готовинските плаќања е редовна и тековна активност на УЈП, последните контроли кои ги спроведе Управата за јавни приходи потврдуваат дека сеуште постојат даночни обврзници кои се обидуваат да го изиграат законот, со што претставуваат нелојална конкуренција на останатите бизниси.

Само во рамките на засилените контроли во делот на фискализација и регистрирање на готовинските плаќања кои беа спроведени од 19 април до 22 мај 2018 година од контролирани 311 објекти, мобилните екипи на Управата за јавни приходи открија неправилности во работењето кај 108 објекти на цела територија на Македонија.

Најголем број 28 неправилности беа констатирани во Скопје, додека со по една неправилност се Делчево и Македонска Каменица.

Контроли по градови (19 април-22 мај 2018)

Град	Спроведени контроли	Констатирани неправилности
Скопје	92	28
Прилеп	15	6
Битола	20	4
Охрид	38	6
Струга	19	7
Куманово	2	2
Тетово	9	8
Гостивар	12	5
Кичево	10	7
Дебар	3	3
Делчево	13	1
Македонска Каменица	5	1
Пробиштип	9	3
Струмица	8	6
Штип	13	5
Берово	2	2
Кочани	10	2
Богданци	3	3
Куманово	14	2
Радовиш	6	2
Дојран	4	3
Виница	4	2
Вкупно	311	108

Контроли по градови (јануари-мај 2018)

Град	Спроведени контроли	Утврдени неправилности
Гостивар	72	12
Свети Николе	21	2
Кичево	37	9
Дебар	29	5
Делчево	26	1
Македонска Каменица	14	4
Пробиштип	26	6
Струмица	332	15
Штип	423	31
Кочани	40	6
Богданци	26	5
Куманово	168	23
Радовиш	19	4
Дојран	47	8
Виница	24	4
Скопје	650	98
Прилеп	222	28
Битола	275	21
Тетово	198	24
Охрид	104	19
Струга	55	16
Велес	103	10
Гевгелија	54	3
Кавадарци	68	5
Неготино	53	3
Вкупно	3086	362

Во рамките на контролите во делот на фискализација и регистрирање на готовинските плаќања кои беа спроведени од почетокот на 2018 година, од контролирани 3086, откриени се неправилности во работењето кај 362 објекти. Најголем број на неправилности се констатирани во 98 објекти во Скопје, додека во Делчево е констатирана неправилност само во еден објект.

Со контролите беа опфатени угостители (хотели, ресторани, сендвичари, барови, пицерији), автомеханичари вулканизери и продавници за авто делови, салони за убавина, фризери, цвеќари, продавници за облека, манифестации кои ги организираат општините.

Неправилности утврдени со контролите во делот на фискализација

- Неиздавање на фискални сметки – користење на „компјутерски“ сметки/маркери како замена на фискални сметки;
- Непоседување на резервен Фискален систем на опрема;
- Непоседување и неевидентирање на податоци во Книга за дневен финансиски извештај и Итна сметководствена книга;
- Неусогласен промет, односно разлика на готовински промет во каса и евидентиран промет преку фискален систем на опрема.

Највисокиот износ на разлика во каса од 82.879 денари е констатиран кај даночен обврзник од Охрид, односно евидентираниот промет преку фискален апарат е 53.873 денари, а во каса констатиран промет од 136.752 денари.

Врз основа на анализа на податоците од фискалните системи на опрема со вграден ГПРС уред, кај одредени даночни обврзници констатирани се состојби со голем број на сторни фискални сметки, односно кај некои од овие обврзници е констатирано континуирано дневно сторнирање на фискални сметки кое го надминува бројот од 130 сторнирани сметки дневно, со сторниран вкупен дневен промет кој се движи и до 40.000 денари.

Апелираме даночните обврзници во целост да се придржуваат до процедурите, водењето на документацијата и начинот на регистрирање на плаќањата во готово, бидејќи казните се високи и се движат од 1.500 до 5.000 евра во денарска противвредност за правните лица и од 500 до 750 евра во денарска противвредност за одговорните лица.